

Цел на дознака: Административни такси
Назив на примачот: Трезорска сметка
Банка на примачот:
НБРМ
Жиро сметка: 10000000063095
Уплатна сметка:
840 156 03182
Приходна шифра: 722315
Износ: 1.000,00 ден

До
ОПШТИНА ПРИЛЕП -ЕЛС Прилеп
Сектор за урбанизам, комунални работи
и заштита на животната средина

БАРАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА УРБАНА ОПРЕМА

- **За тераси со или без монтажни настрешници** (поставување на маси и столици пред угостителски објект),
- **За покриени и непокриени шанкови, и**
- **За елементи за изложување на производи** (полицы, фрижидери и сл. јавни површини пред деловно-трговски објекти)

(Согласно Одлуката за утврдување на потреба за поставување на урбана опрема, донесена од Советот на Општина Прилеп, објавена во Службен гласник бр. 16/20 и 4/21)

Од тел.....
(име и презиме на физичкото или правното лице) (тел. за контакт)

.....Од
(адреса на физичкото лице или седиште на правното лице)

За.....
(вид на урбана опрема и адреса на локацијата за која е поднесено барањето)

Рок за кој се поднесува барањето:
(се наведува времетраење во денови или период)

Во прилог :

1. Извод од централен регистар за правен субјект (не постар од 6 месеци);
2. Кога барател е физичко лице кое согласно закон врши угостителска дејност, се доставува копија од лична карта и прецизно наведена дејност што сака да ја врши на бараната локација;
3. Доказ дека се исполнети минимално-технички услови за вршење на дејноста и други услови пропишани со закон (Решение или друг доказ дека барателот поднел пријава за исполнување на минимално-технички услови за вршење на дејност), освен доколку во својство на барател се јавува физичко лице;
4. Микролокациски услови издадени од општината, во размер 1:1000, согласно претходно одобрение, доколку има;
5. Копие од катастарски план (скица од катастар), доколку поднесува барање по прв пат;
6. Доказ за платена административна такса;
7. Потврда издадена од Општина Прилеп дека барателот нема неподмирени обврски по основ на неплатени комунални такси;

Прилеп
..... год.
(датум)

Барател
.....
(име и презиме, потпис
и печат од правното лице)